




Република Северна Македонија

Republic of North Macedonia

*Квартален статистички извештај бр.53
31 март 2019 г.*

*Quarterly Statistical Report No. 53
March 31, 2019*



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



Пензиски друштва; задолжителни и доброволни пензиски фондови

Во рамките на капитално финансираното пензиско осигурување, постојат две пензиски друштва. Двете друштва управуваат со по еден задолжителен и по еден доброволен пензиски фонд. Двете пензиски друштва се:

1. Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво А.Д Скопје, кое управува со

Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и

Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

Акционер на Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво А.Д Скопје е Позаваровалница Сава д.д, Република Словенија која во главнината на друштвото учествува со 100%.

и

2. КБ ПРВО друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, кое управува со

КБ ПРВ отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и

КБ ПРВ отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Акционери на КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје се Скупина Прва заваровалниски холдинг ДД Љубљана, Република Словенија, која во главнината на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во главнината на друштвото учествува со 49%.

Pension Companies; Mandatory and Voluntary Pension Funds

The fully funded pension insurance includes two pension companies. Both companies manage one mandatory pension fund and one voluntary pension fund. The two pension companies are the following:

1. Društvo za upravuvanje so zadolžitelni i dobrovolni penziski fondovi Sava penzisko drustvo A.D Skopje, which manages

Otvoren zadolžitelen penziski fond Sava penziski fond and

Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus

Shareholder of Društvo za upravuvanje so zadolžitelni i dobrovolni penziski fondovi Sava penzisko drustvo A.D Skopje is Pozavarovalnica Sava d.d, Republic of Slovenia, which represents 100% of the Pension Company equity.

and

2. KB PRVO društvo za upravuvanje so zadolžitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje, which manages

KB PRV otvoren zadolžitelen penziski fond – Skopje and

KB PRV otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

Shareholders of KB Prvo društvo za upravuvanje so zadolžitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje are Skupina Prva zavarovalniski holding DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company equity and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company equity.

I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated *	Вкупно/ Total	
31.12.2018						
САВАз / SAVAm ²	31.678	82.501	108.416	12.716	203.633	235.311
КБПз / KBPm ³	37.112	91.128	113.408	13.076	217.612	254.724
ВКУПНО / TOTAL	68.790	173.629	221.824	25.792	421.245	490.035
31.03.2019						
САВАз / SAVAm	30.509	78.875	105.042	14.531	198.448	228.957
КБПз / KBPm	35.400	86.765	109.481	14.946	211.192	246.592
ВКУПНО / TOTAL	65.909	165.640	214.523	29.477	409.640	**475.549


*Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

* The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

** На намалувањето на состојбата на членството во задолжителните членови на 31.03.2019г. во однос на 31.12.2018г. најмногу влијае престанувањето на членството на одредени категории на осигуреници на 01.01.2019г. согласно измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување од 28.12.2018г.

** The reduction of the mandatory pension funds membership as of 31.03.2019 compared to 31.12.2018 is mainly caused by the termination of the membership of certain categories of insured persons on 01.01.2019 in accordance with the amendments to the Law on Mandatory Fully Funded Pension Insurance adopted on 28.12.2018.

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

²Кратенката САВАз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд

³Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies


² SAVAm stands for the mandatory pension fund Otoren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond

³ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otoren zadolzitelen penziski fond - Skopje

Табела 2: Старосна и полова структура на членовите на задолжителните пензиски фондови
 Table 2: Structure of the Mandatory Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	САВАз / SAVAm			КБПз/ KBPm			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	2.653	1.963	4.616	2.947	1.941	4.888	9.504
од 21 до 25 години / 21 to 25	14.814	11.439	26.253	15.481	11.794	27.275	53.528
од 26 до 30 години / 26 to 30	23.209	20.254	43.463	25.003	21.487	46.490	89.953
од 31 до 35 години / 31 to 35	26.956	24.110	51.066	28.733	25.413	54.146	105.212
од 36 до 40 години / 36 to 40	23.911	21.591	45.502	24.869	23.133	48.002	93.504
од 41 до 45 години / 41 to 45	16.915	15.337	32.252	17.830	17.479	35.309	67.561
од 46 до 50 години / 46 to 50	9.880	9.303	19.183	11.104	11.397	22.501	41.684
од 51 до 55 години / 51 to 55	2.862	2.823	5.685	3.258	3.599	6.857	12.542
од 56 до 60 години / 56 to 60	404	400	804	493	482	975	1.779
од 61 до 64 години / 61 to 64	77	31	108	83	54	137	245
65 и повеќе / 65+	15	10	25	8	4	12	37
Вкупно / Total	121.696	107.261	228.957	129.809	116.783	246.592	475.549

Слика 2: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
 Figure 2: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



Средства во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствените единици Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the accounting units

Табела 3: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Table 3: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the mandatory pension fund net assets

Состојба на / As of	САБАз / SAVAm			КБПз/ KBPm		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
31.12.2018	308,23	18,30	30.205,96	335,11	20,37	34.146,71
31.01.2019	268,59	14,61	**28.933,70	299,08	16,36	**32.590,98
28.02.2019	379,41	17,34	29.619,61	403,94	19,01	33.360,23
31.03.2019	424,54	18,54	30.335,19	447,08	20,18	34.177,49

* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ


*Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

**На намалувањето на износот на нето средствата на задолжителните пензиски фондови на 31.01.2019г. во однос на 31.12.2018г. најмногу влијае пренесувањето на вкупните средства од сметките на членовите на задолжителните пензиски фондови, на кои им престанало членството согласно измените на Законот, во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

**The decrease of the value of the mandatory pension funds net assets as of 31.01.2019 compared to 31.12.2018 is mainly caused by the transfer of the total assets of the mandatory pension fund members accounts, to whom their membership has terminated in accordance with the amendments to the Law, to the Pension and Disability Insurance Fund of the Republic of Macedonia.

Слика 3: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови


Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Табела 4: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови


Table 4: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	САБАз / SAVAm	КБПз / KBPm
31.12.2018	193,113009	196,706281
15.01.2019	195,561331	199,429435
31.01.2019	197,695010	202,171296
15.02.2019	199,423583	204,470879
28.02.2019	199,624804	204,303420
15.03.2019	201,037541	205,689611
31.03.2019	201,314567	206,357553




Слика 4: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на САВАЗ

Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of SAVAm



Слика 5: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПЗ

Figure 5: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPm



Принос на задолжителните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди

Mandatory Pension Fund Return on annual level by period

Период/ Period	САВАЗ / SAVAm		КБПЗ / KBPm	
	Номинален / Nominal	Реален / Real	Номинален / Nominal	Реален / Real
31.12.2010 - 31.12.2017	6,13%	4,63%	6,01%	4,51%
31.12.2011 - 31.12.2018	5,93%	4,72%	6,01%	4,80%
31.03.2012 - 31.03.2019	5,96%	5,03%	6,00%	5,07%
Почеток/Start – 31.03.2019	5,42%	3,38%	5,62%	3,57%

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со задолжителни пензиски фондови

Fees charged by Pension Companies managing Mandatory Pension Funds

Вид на надомест / Type of Fee	САВАЗ / SAVAm	КБПЗ / KBPm
Надомест од придонес / Fee on contributions	2,25% ⁴	2,25% ⁵
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд / Monthly fee on mandatory pension fund net assets	0,030% ⁶	0,030% ⁷
Надомест за премин / Transfer fee Број на денови/ Number of days: [*] Број на денови ≤ 720/ number of days ≤ 720	15 Евра / 15 Euros	15 Евра / 15 Euros
Број на денови > 720 number of days > 720	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

*бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот задолжителен пензиски фонд (или од првиот месецот за кој членот стекнал право на придонес во постојниот задолжителен пензиски фонд, во случај на прво членство) до крајниот рок до кој членот треба да достави до Агенција формулар и доказ за платен надомест за премин

⁴ Од јануари 2019 година (претходно беше 2,50%)

⁵ Од јануари 2019 година (претходно беше 2,50%)

⁶ Од јануари 2019 година (претходно беше 0,035%)

⁷ Од јануари 2019 година (претходно беше 0,035%)

*number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current mandatory pension fund (or from the first day of the month for which the member has acquired right to contributions in the current mandatory pension fund, in case of first time membership) to the end of the period in which the member has to submit to the Agency form and proof of paid transfer fee.

⁴ Since January 2019 (previously it was 2,50%)

⁵ Since January 2019 (previously it was 2,50%)

⁶ Since January 2019 (previously it was 0,035%)

⁷ Since January 2019 (previously it was 0,035%)

Табела 5: Структура на инвестициите на имотот на задолжителните пензиски фондови
Table 5: Mandatory Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	САБАз / SAVAm		КБПз / KBPm	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	3.649.736.932	11,41%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	3.630.997.925	11,35%	10.608.249.761	29,26%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	1.323.281.059	4,14%	718.268.023	1,98%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	15.901.560.131	49,72%	21.410.807.461	59,06%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	187.272.574	0,59%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	24.692.848.621	77,20%	32.737.325.245	90,31%
Депозити / Deposits	5.517.242.894	17,25%	2.473.649.979	6,82%
Парични средства / Cash	1.643.190.870	5,14%	910.651.876	2,51%
Побарувања / Receivables	131.736.175	0,41%	129.469.315	0,36%
Вкупно средства / Total assets	31.985.018.560	100,00%	36.251.096.415	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	1.649.826.018	5,16%	2.073.607.216	5,72%
Нето средства / Net assets	30.335.192.504	94,84%	34.177.489.182	94,28%

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:


- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација

Bonds of domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization

Слика 6: Структура на инвестициите на САВАз (на 31.03.2019)

Figure 6: Structure of Investment of CABAm (as of 31.03.2019)



Слика 7: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.03.2019)

Figure 7: Structure of Investment of KBPm (as of 31.03.2019)



II Податоци за доброволните пензиски фондови⁸

II Voluntary Pension Funds Data⁸


Членство во доброволните пензиски фондови

Voluntary Pension Fund Membership

Табела 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
Table 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
31.12.2018			
САВА _д / SAVAv ^{9 10}	6.549	3.517	10.066
КБП _д / KBPv ^{11 12}	3.030	11.292	14.322
ВКУПНО / TOTAL	9.579	14.809	24.388
31.03.2019			
САВА _д / SAVAv	6.663	3.510	10.173
КБП _д / KBPv	3.070	11.283	14.353
ВКУПНО / TOTAL	9.733	14.793	24.526

Слика 8: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
Figure 8: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁸Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁹Кратенката САВА_д се користи за Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

¹⁰Зачленувањето и плаќањето на придонеси во САВА_д започна на 15 јули 2009 година

¹¹Кратенката КБП_д се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

¹²Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБП_д започна на 21 декември 2009 година

⁸ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁹ SAVAv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus


¹⁰ Membership and payment of voluntary contributions in SAVAv started on 15 July 2009

¹¹ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

¹² Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009

Слика 9: Дистрибуција на членството по професионални пензиски шеми*

Figure 9: Distribution of Membership by occupational pension scheme*




*Професионалните пензиски шеми со помалку од 100 членови се прикажани во “Други”

*Occupational pension schemes with less than 100 members are presented under „Other“

Слика 10: Членови со индивидуални сметки со уплаќач и без уплаќач

Figure 10: Members with an individual account whose contributions are paid by third party and members with an individual account who pay for own contributions




*Member & payer stands for member whose contributions are paid by third party

**Member stands for member who pays for own contributions

Табела 7: Старосна и полова структура на членовите на доброволните пензиски фондови
Table 7: Structure of the Voluntary Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	САВАд / SAVAv			КБПд / KBPv			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	6	3	9	3	0	3	12
од 21 до 25 години / 21 to 25	93	71	164	46	24	70	234
од 26 до 30 години / 26 to 30	455	589	1.044	323	263	586	1.630
од 31 до 35 години / 31 to 35	879	968	1.847	869	650	1.519	3.366
од 36 до 40 години / 36 to 40	1.095	1.021	2.116	1.229	936	2.165	4.281
од 41 до 45 години / 41 to 45	915	731	1.646	1.277	1.139	2.416	4.062
од 46 до 50 години / 46 to 50	680	574	1.254	1.169	1.029	2.198	3.452
од 51 до 55 години / 51 to 55	455	429	884	1.072	1.008	2.080	2.964
од 56 до 60 години / 56 to 60	365	394	759	923	885	1.808	2.567
од 61 до 64 години / 61 to 64	210	125	335	569	418	987	1.322
65 и повеќе / 65+	78	37	115	369	152	521	636
Вкупно / Total	5.231	4.942	10.173	7.849	6.504	14.353	24.526

Слика11: Старосна структура на членовите на доброволните пензиски фондови
Figure 11: Age Structure of the Voluntary Pension Fund Membership



Средства во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) и движење на вредноста на сметководствените единици

Assets in the voluntary fully funded pension insurance (third pillar) and the value of the accounting units

Табела 8: Уплатени придонеси во третиот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Table 8: Contributions paid to third pillar, fees charged and value of the voluntary pension fund net assets

Состојба на / As of	САВАд / SAVAv			КБПд / KBPv		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
31.12.2018	32,86	1,55	755,38	35,78	1,51	797,74
31.01.2019	14,84	1,17	788,97	7,09	0,79	825,50
28.02.2019	8,76	1,01	803,94	10,13	0,90	839,66
31.03.2019	12,86	1,16	819,79	7,24	0,83	849,08


во милиони денари/in million denars

* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ

*Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 12: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови


Figure 12: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets



Табела 9: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови


Table 9: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv
31.12.2018	169,649887	163,696595
15.01.2019	171,966497	165,891582
31.01.2019	173,967541	168,038815
15.02.2019	175,517393	169,788772
28.02.2019	175,771324	169,599855
15.03.2019	176,727970	170,723948
31.03.2019	176,667581	171,226984




Слика 13: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на САВАд

Figure 13: Value of the Net assets and the Accounting Unit of SAVAv



Слика 14: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПд

Figure 14: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPv



Принос на доброволните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди Voluntary Pension Fund Return on annual level by period

Период/ Period	САВАд / SAVAv		КБПд / KBPv	
	Номинален / Nominal	Реален / Real	Номинален / Nominal	Реален / Real
31.12.2010 - 31.12.2017	6,22%	4,72%	6,21%	4,71%
31.12.2011 - 31.12.2018	6,13%	4,91%	5,48%	4,27%
31.03.2012 - 31.03.2019	6,34%	5,40%	5,86%	4,93%
Почеток/Start – 31.03.2019	6,04%	4,46%	5,96%	4,35%

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови Fees charged by Pension Companies managing Voluntary Pension Funds

Вид на надомест / Type of Fee	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv
Надомест од придонес / Fee on contributions ¹³	2,90% ¹⁴	2,90% ¹⁵
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд / Monthly fee on voluntary pension fund net assets	0,10% ¹⁶	0,075% ¹⁷
Надомест за премин / Transfer fee Број на денови/ Number of days:*		
Број на денови ≤ 360/ number of days ≤ 360	10 Евра / 10 Euros	10 Евра / 10 Euros
Број на денови > 360 number of days > 360	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

*бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот доброволен пензиски фонд до датумот на потпишување на договорот за членство во идниот доброволен пензиски фонд

*number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current voluntary pension fund to the membership contract date in the future voluntary pension fund

¹³ За членови кои се учесници во професионална пензиска шема друштвото може да определи друг износ на овој надомест

¹³ For members of pension schemes Pension Company may set different level of this fee

¹⁴ Од 1 јануари 2017 година (претходно беше 3,80%)

¹⁴ Since 1 January 2017 (previously it was 3,80%)

¹⁵ Од 1 јуни 2013 година (претходно беше 4,00%)

¹⁵ Since 1 June 2013 (previously it was 4,00%)

¹⁶ Од 1 март 2011 година (претходно беше 0,15%)

¹⁶ Since 1 March 2011 (previously it was 0,15%)

¹⁷ Од 1 јануари 2011 година (претходно беше 0,15%)

¹⁷ Since 1 January 2011 (previously it was 0.15%)

Табела 10: Структура на инвестициите на имотот на доброволните пензиски фондови
 Table 10: Voluntary Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	САВАд / SAVAv		КБПд / KBPv	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	99.565.829	12,13%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	105.956.037	12,91%	259.450.487	30,33%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	99.653.025	12,14%	31.227.067	3,65%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	317.984.109	38,75%	431.518.496	50,44%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	24.692.637	3,01%	0,00	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0,00	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	647.851.638	78,94%	722.196.050	84,42%
Депозити / Deposits	159.087.364	19,38%	120.379.516	14,07%
Парични средства / Cash	13.637.607	1,66%	12.707.028	1,49%
Побарувања / Receivables	112.460	0,01%	224.433	0,03%
Вкупно средства / Total assets	820.689.069	100,00%	855.507.027	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	895.487	0,11%	6.429.634	0,75%
Нето средства / Net assets	819.793.581	99,89%	849.077.395	99,25%

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:


- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација

Bonds of domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization

Слика 15: Структура на инвестициите на САВАД (на 31.03.2019)

Figure 15: Structure of Investment of SAVAv (as of 31.03.2019)



Слика 16: Структура на инвестициите на КБПД (на 31.03.2019)

Figure 16: Structure of Investment of KBPV (as of 31.03.2019)

